

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/1,144/12 и 55/13) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 04/10 и 1/11), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден 31.10.2013 година, донесе

ПРОГРАМА
За изработка на Урбанистички планови за
Општина Ранковце за 2014 година

Врз основа на направена стручна анализа на реализација на донесените урбанистички планови за Општина Ранковце, како и потребата од изработка и донесување на урбанистички планови за населени места во општината каде истите не се донесени, а со цел задоволување на барањата и потребите на граѓаните и правните лица од општина Ранковце и др., со оваа Програма се предвидува изработка на урбанистички планови согласно член 7 точка 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање и тоа:

1. Изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место/согласно член 7 точка 2 алинеа 4/:
 -Изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба, угостителство, спорт и рекреација,Урбан блок 2, КО Пклиште, Општина Ранковце
2. Изработка и донесување на Урбанистички план за село:
 -Изработка на урбанистички план за село Ранковце;
 -Изработка на урбанистички план за село Петралица;
 -Изработка на урбанистички план за с. Герман
- 3.Изработка на локална урбанистичка планска документација ,согласно член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање
 -.Изработка на ЛУПД за потребите на општината и по барање на физички и правни лица
 Границите и содржината на планскиот опфатот на плановите ќе се утврдуваат со Планска програма за секој плански документ која се состои од текстуален и графички дел.

Финансирањето на оваа Програма се врши од Буџетот на Општина Ранковце, а согласно предвидените средства во истиот за оваа намена.

Изработка на планови можат да се врши и по барање на заинтересирани правни и физички лица чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината и кои ја финансираат изработката на планот.

Табеларен преглед на расходи

Р.бр.	Назив на планот	Изработка на ажур.подлога	Услови за планирање на просторот	Изработка на УП /Ден/	Вкупно ден
1.	Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба, угостителство,		изработени		150.000,00

	спорт и рекреација,Урбан блок 2, КО Пклиште, Општина Ранковце				
2.	-Изработка на урбанистички план за село Ранковце;(140 ха)	91.000,00 ден	/	910.000,00	1.001.000,00
3.	Изработка на урбанистички план за село Петралица;(60 ха)	39.000,00 ден	/	390.000,00	429.000,00
4.	Изработка на урбанистички план за село Герман;(30 ха)	19.500,00	/	100.000,00	195.000,00

Табеларен преглед на приходи

Р.бр.	Извори на финансирање	Сума
1.	Средства од Буџет на Општина Ранковце	774.000,00 ден
2.	Средства од Министерство за транспорт и врски	1.001.000,00 ден
3.	Средства од правни и физички лица	/
Вкупно		1.775.000,00 ден

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр. 07-774/4
31.10.2013 год
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
Тони Ангеловски